



**ДРЖАВЕН АРХИВ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Бр. _____
_____ 2022 год.
С К О П Ј Е

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Сл. Весник бр 27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 и 11/18, 275/19 и 14/20 год.), директорот на Државниот архив на Република Северна Македонија донесува:

О Д Л У К А

**за не избор на кандидат по интерес оглас бр. 01/2022 год од 04.04.2022 год за
унапредување на административне службеник**

1 За извршител на работно место Советник за стручен надзор и стручна помош кај имателите - Државен архив во секторот за инспекциски надзор, стручен надзор и помош кај имателите во Државниот архив, и шифра на работно место УПР 0101B01000, **не** се изврши избор на кандидат.

Образложение

На ден 04.04.2022 година, на интернет страницата на Државниот архив и на страницата на Агенцијата за администрација на Република Северна Македонија беше објавен интерес оглас под бр.01/2022 год. за унапредување на административни службеници во Државниот архив на Република Северна Македонија

Со решение бр. 41-1485/1 од 13.04.2022 год., беше формирана комисија за административна селекција, која ја спроведе постапката за селекција на кандидатите за унапредување на административните службеници.

Комисијата на ден 15.04.2022 год во 10 часот спроведе административна селекција на кандидатите и за понатамошната фаза во постапката како уредни кандидати беа административните службеници **Катерина Васиќ** и **Никица Тасеска**.

На ден 18.04.2022 во 13 часот беше спроведено и интервју по интерниот оглас бр 01/2022 година, каде што горе наведениите кандидати доставија изјави и тоа: кандидатката Катерина Васиќ се откажува од закажаното интервју и останува како кандидат за работното место бр.9 од интерниот оглас со изјава бр.04-1523/1 од 18.04.2022 година, исто така и кандидатката Никица Тасеска се откажа од закажаното интервју и останува како кандидат за работното место бр.15 од интерниот оглас со изјава бр.04-1524/1 од 18.04.2022

Врз основа на составените записници Записник за административна селекција за интерес оглас бр. 04-1522/1 од 18.04.2022 год., и Записник од работата на Комисијата за селекција за унапредување на административн службеник заради спроведено интервју под бр 04-1522/2 од 20.04.2022 година, директорот на Државниот архив на Република Северна Македонија не изврши избор на кандидат како во диспозитивот на ова одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение административниот службеник во рок од 8 дена има право да поднесе жалба пред Агенцијата за администрација.

Доставено до:

- Именуваниот
- Одделение за управување со човечки ресурси
- Архива
- Сектор за финансии

ДИРЕКТОР,
Д-р Емил Крстески